



# *Иншердисцијлинарно юврзување за прошок на знаење юмеѓу теоријата и практиката*

*Слиошна Болница- Ново Место Р.Словенија  
(16.11.2015-05.12.2015)*

*Др.Александар Шуминоски  
Специјализанти по Ендокринологија  
ЈЗУ Општина Болница- Струга*

*Датум на презентација: 25.01.2016*



## SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO



Сплошна Болница Ново Место е четврта по големина болница во Р.Словенија.

Болницата е на секундарно ниво на здравствена заштита и дава заштита на околу 180.000 жители.

Ги опфаќа сите гранки на медицината освен онкологија и неврохирургија.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





# SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

## SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

### STAVBA 1

- INTERNI ODDJELEK
- URGENTNA
- INTERNESTIČKA AMBULANTA
- CENTRALNI LABORATORIJ
- TEHNIČKO VZOREZEVALNA SLUŽBA

### STAVBA 2

- PEJUČNI ODDJELEK
- INFEKCIJSKI ODDJELEK
- DERMATOVENEROLOŠKI ODDJELEK
- SPECIALISTIČKE AMBULANTE:
  - PULMOLOGIČKA AMBULANTA
  - KIRURŠKA AMBULANTA
  - DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA

### STAVBA 3

- KIRURŠKI ODDJELEK
- NEFROLOŠKI ODDJELEK
- OTROŠKI ODDJELEK
- DIALIZNI CENTER
- TRANSFIZIOLOŠKI ODDJELEK
- RAZOTCITOLOŠKI ODDJELEK
- FIZIOTERAPIJA
- SPECIALISTIČKE AMBULANTE:
  - URGENTNA KIRURŠKA AMBULANTA
  - KARDIOLOGIČKA AMBULANTA
  - DOKTRINI AMBULANTA
  - AMBULANTA ZA ENDOKRINOLOGIJO

### STAVBA 4

- GINEKOLOŠKO -  
PORODNIŠKI ODDJELEK
- OTOKOKLARINGOLOŠKI ODDJELEK
- DČESNI ODDJELEK
- BOLNIŠNIČKA LEKARNA
- OPERACUSKI BIROK
- SPECIALISTIČKE AMBULANTE:
  - INTERNESTIČKA AMBULANTA
  - KIRURŠKA AMBULANTA
  - PROTOKOLOVIČKA AMBULANTA
  - OTOKOKLARINGOLOŠKA AMBULANTA
  - NEFROLOŠKA AMBULANTA
  - PSIHIATRIČKA AMBULANTA
  - PSYHOLOGIČKA AMBULANTA
  - GINEKOLOŠKA AMBULANTA
  - OTROŠKA AMBULANTA
  - AMBULANTA ZA DIABETME

### STAVBA 5

- KESTAVRACIJA
- KUDRIJAVA

### STAVBA 6

- UPRAVNI BOLNIČARICK
- PRALNICA
- KOTLOVNICA



За време на едукацијата во Сплошна Болница- Ново Место активно учествував во работата на :

- Одделот за ендоскопија
- Одделот за ултразвучна дијагностика
- Одделот за Кардиологија
- Одделот за Ендокринологија ( Диабетологија )
- Одделот за Ургентна медицина




## Одделот за ултразвична дијагностика на абдомен:

- Гастроинтестинален тракт
- Уринарен тракт
- Биопсии на црн дроб
- Биопсии на панкреас




МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА






Пациент со абдоминална  
Болка и ХТА, прегледан  
ехотомографски каде се  
гледа туморозна  
формација на надбubreжна  
жлезда.



## Кабинет за трансезофагеално ехо на срце



Transesophageal Echo or TEE





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Присуство при извршување на  
ендоскопска ултрасонографија



Оддел за Ургентна Медицина каде се вршеше примарна интернистичка тријажа, дијагностички и терапевтски процедури, како и дневна болница за ординирање на ампуларна терапија.



Целосно учество при изведување на дијагностичка процедура - Коронарен стрес тест, запознавање со начин на изведување и интерпретација на резултати.





## Заклучоци

За време на едукацијата во Сплошна Болница Ново Место- Р. Словенија се стекнав со нови искуства и вештини од областите на Интерната медицина како ултразвучна дијагностика на абдомен, активно присуствувајќи при изведување на специјални дијагностички процедури како ултразвично водена биопсија на црн дроб и панкреас, трансезофагеално ехо на срце, ендоскопска ултрасонографија.

Исто така се стекав со вештина за подобрување на односот и работата со пациентите, однос пациент-доктор, доктор-доктор, доктор-останат медицински персонал.

Како и со вештини за подобрување на личната медицинска хигиена, како и зошто треба да се подобруваат хигиенските услови при работа со пациентите.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

# Ви Благодарам

